

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 2) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 9 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 март 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ **за отфрлање на приговор**

1. Приговорот на Каној Шабан од Тетово УП2 09-34/22 од 2 март 2022 година против Одговор добиен по поднесено Барање за надомест на штета на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје СЕ ОТФРЛА.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да ја достави Одлуката за одбивање на Барање за надоместок на штета бр. 03-967/1 од 9 март 2022 година до жалителот.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Каној Шабан од Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-34/22 од 2 март 2022 година против Одговор од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) за поднесено Барање за надомест на штета.

Според Електродистрибуција - поради ненавремено подмирување на доспеана фактура 1115665567-7 и фактура 1116512923-5, на 27.01.2022 е извршен прекин во напојувањето за мерното место 111000506802 за корисник 002871745. Дополнително, потврдено е дека корисникот има правосилна извршна судска Одлука за предмет кој се однесува за спречување на пристап на овластени лица на Електродистрибуција заради промена на мерниот уред. Според судската Одлука корисникот е задолжен и со трошоци за постапката во износ од 34,948.00 денари за што е известен по електронски пат на датум 14.02.2022 година.

Имајќи ја предвид ситуацијата во која се наоѓа корисникот, излезено му е во пресрет и истиот е повторно приклучен само со уплата на доспеаните фактури и фактура за повторно приклучување. Корисникот е потребно да ги плати и трошоците за постапката, кои доколку не се платат во најкус можен рок може да бидат предмет на присилна наплата. Воедно, извршена е проверка за отчитувањето на броилото и утврдено е дека истото редовно се отчитува и врз основа на отчитаните состојби се изготвуваат фактури за потрошена електрична енергија. Поради горенаведеното, исклучувањето е оправдано и барањето за обештетување нема основ, за што е донесена Одлука (во прилог).

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 17 март 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-34/22 од 2 март 2022 година со прилог:
 - Барање за надомест на штета од 28 февруари 2022 година испратено до Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
 - Комуникација помеѓу жалителот и Електродистрибуција
 - Претставка од 12 февруари 2022 година доставена до Електродистрибуција

- Претставка од 9 февруари 2022 година доставена до Електродистрибуција
- 2. Одговор на Приговор од 14 март 2022 година со прилог:
 - Одлука за одбивање на Барање за надомест на штета бр. 03-967/1 од 9 март 2022 година
 - Податоци за потрошувачка на броило.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е недопуштен.

Потоа, согласно член 19 став (3) од Правилата за определување на надоместок на штета причинета на производителите и потрошувачите на електрична енергија, во рок од 15 дена од денот на приемот на целосното барање од став (1) точки 1) и 2) од овој член, службата за обесштетување или лицето за постапување и одлучување по барањата донесува:

- 1) Одлука за усвојување на барањето, со која го определува износот на надоместокот, или
- 2) Одлука за одбивање на барањето како неосновано и ги образложува причините за одбивањето.

Согласно став (4) од истиот член, одлуката од став (3), точка 1) од овој член, заедно со спогодба за исплата на надоместокот, операторот ги доставува до потрошувачот, односно неговиот овластен застапник во рок од три работни дена.

Одлуката за одбивање на барањето за надомест на штета бр. 03-967/1 од 9 март 2022 година е донесена по поднесување на Приговорот на жалителот до Регулаторната комисија за енергетика.

Имајќи го предвид горенаведеното, се утврди дека Одлуката треба да биде доставена до подносителот, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–34/22
21 март 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски